

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

6507.

Врз основа на член 134-а став (11) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИН-ФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА КАЈ ЛИЦАТА ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР

Член 1

Во Правилникот за информациски систем за следење и управување со потрошувачката на енергија кај лицата од јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 125/15), членот 17 се менува и гласи:

Стр. 66 - Бр. 231

31 декември 2015

„(1) Одредбата од член 7 став (2) од овој правилник

ќе отпочне да се применува од 15 јануари 2017 година. (2) Одредбите од член 8 ставови (1) и (2) од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат од 1 февруари 2017 година.

(3) Одредбата од член 8 став (3) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 1 јули 2017 година.

(4) Одредбата од член 9 став (1) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 15 февруари 2017 година.

(5) Одредбата од член 10 став (2) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 15 февруари 2017 година.

(6) Одредбата од член 11 став (1) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 1 август 2017 година.“

Член 2

Во членот 18 зборовите: „1 јануари 2016“ се заменуваат со зборовите: „1 јануари 2017 година“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-4276/5

25 декември 2015 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

6508.

Врз основа на член 15-ж став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА АУКЦИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на користење на Електронскиот систем за електронска аукција за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Член 2

Електронскиот систем за електронска аукција (во понатамошниот текст: ЕСЕА) содржи програми што овозможуваат далечинска комуникација и размена на податоци и е достапен на интернет страницата.

Член 3

ЕСЕА врши шифрирање на примените податоци и за време на спроведувањето на електронските аукции го оневозможува откривањето на идентитетот на учесниците на електронската аукција.

Комуникацијата помеѓу корисниците и ЕСЕА се одвива на апликативно ниво преку шифрирана (SSL) комуникација.

Член 4

За најава, користење на функционалностите и преземање дејствија преку ЕСЕА корисниците ги употребуваат истите кориснички имиња и лозинки кои ги користат за поставување на огласите на Електронскиот систем за јавни набавки (во понатамошниот текст: ЕСЈН)

Корисничкото име важи за целото времетраење на користењето на ЕСЕА.

Член 5

Јавниот партнер го користи ЕСЕА за спроведување на електронската аукција и преземање на извештајот од текот на аукцијата.

Член 6

Економскиот оператор откако ќе биде поканет на аукција треба да има активиран профил (корисничко име/е-маил и лозинка) кои ќе ги користи на ЕСЕА за учество на електронска аукција.

Член 7

Електронска аукција на ЕСЕА може да биде позитивна (зголемување на вредноста - наддавање) и/или негативна (намалување на вредноста – поддавање) и истата се спроведува на цена изразена во денари како апсолутен износ или цена изразена во ЕУР или процент (%).

Член 8

Во постапка со електронска аукција во која критериум е економски најповолна понуда, пред закажување на електронската аукција Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство прави целосна евалуација на првично поднесените понуди, при што доделува бодови за секој елемент на критериумот.

Врз основа на спроведената евалуација и доделените бодови, ги внесува вкупните бодови и износот на цената (критериумот за аукција) и се формира почетна ранг листа на квалификувани кандидати.

На електронска аукција која се спроведува во постапка во која како критериум е избран економски најповолна понуда, понудувачите може да ги намалуваат